

## ЗАПИСНИК

од четвртиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации што се одржа на 07.03.2014 година (петок) во 09:00 часот

Четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од Претседателот на Комисијата се одржа на 07.03.2014 година (петок) во 09:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации.

На состанокот присуствуваа:

1. Претседател на Комисијата г-ѓа Гордана Клинчарова,
2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров,
3. Членот на Комисијата г-н Славе Веловски,
4. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини,
5. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов
6. Шефот на кабинет на Директорот г-ѓа Елизабета Двојакова,

На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневен ред:

1. **Усвојување на Записникот од третиот состанок на Комисијата на АЕК одржана на 21.02.2014 и усвојување на предлог дневниот ред за четвртиот состанок за 2014 година на Комисијата на АЕК;**

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од третиот состанок на Комисијата на АЕК одржан на 21.02.2014 и дневниот ред за четвртиот состанок за 2014 година на Комисијата на АЕК.

2. **Усвојување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година**

Од страна на Директорот на Агенцијата за електронски комуникации беше доставен Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година согласно одредбите од член 11 од Законот за електронските комуникации бр. 39/2014 донесен на 25.02.2014 година, кој стапи во сила на 06.03.2014 година. Согласно новиот Закон за електронски комуникации ревизорскиот извештај е составен дел на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година. Постапката според тендерската документација за ангажирање на ревизорска кука за доставување на ревизорски извештај е спроведена според стариот Закон за електронски комуникации при што во договорот склучен со избраната ревизорска кука Grant Thornton ревизорскиот извештај за работењето на АЕК не можеше да го испочитува крајниот датум 10. 03. 2014 година за изработка на конечна верзија на ревизорскиот извештај. Поради тоа Комисијата ја одложи точката за следниот состанок кога ќе се создадат услови за негово усвојување .

### 3. Разно

По оваа точка не се разви дискусија.

Состанокот заврши во 10:00 часот.

**Гордана Клинчарова, претседател** \_\_\_\_\_

**Славе Веловски, член** \_\_\_\_\_

**Газменд Ајдини, член** \_\_\_\_\_

**Петар Есмеров, член** \_\_\_\_\_

**Горан Велинов, член** \_\_\_\_\_

Наш број \_\_\_\_\_

Скопје \_\_\_\_\_

